



Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MACEDONISE SEVERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
AGJENCIA PER MBIKËQYRJE TE FINANCIMIT
KAPITAL TE SIGURIMIT PENSIONAL

Бр.-Nr.

01-1018/10

04.08

20

25

год.-viti

СКОПЈЕ - SHKUP

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2025 ГОДИНА

01.01.2025 – 30.06.2025

Скопје, јули 2025 година

Врз основа на член 7 став (1) точка к) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013, бр. 02-13/5 од 22.01.2014, 02-1316/4 од 11.11.2014, 02-83/3 од 30.01.2015, 02-1259/6 од 27.11.2018 и 02-464/6 од 29.03.2019 година), Одделението за финансиски и сметководствени работи, во рамките на Секторот за финансиско административни работи, до Советот на експерти на Агенцијата на разгледување го поднесува следниот

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на финансискиот план
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
во 2025 година

Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се финансира од надоместоци кои Агенцијата ги наплаќа од друштвата за управување со пензиски фондови. Во ставот (4) од истиот член на Законот е пропишано дека висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Северна Македонија и истите се објавуваат во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Основен извор на приходи претставува месечниот надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат друштвата. Законскиот максимум за овој надоместок изнесува 0,8%, но Агенцијата, секоја година го преиспитува овој надоместок со цел рационализирање на трошоците на системот во целина. За изготвување на пресметката за овој надоместок за 2025 година, како основа е земена реалната состојба на членови во вториот столб, приливот на придонеси во 2024 година и транзиционите трошоци од буџетот на Фондот на ПИОСМ. Врз основа на овие пресметки и утврдениот финансиски план на Агенцијата за 2025 година, Советот на експерти на Агенцијата надоместокот го утврди односно го намали на 0,6%. Поради причината дека новата одлука за надоместок од придонес сеуште не е усвоена од Собранието на РСМ, првото полугодие од 2025 година Агенцијата надоместокот го наплаќаше по 0,7% односно врз основа на *Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2024 година*, бр. 02-1391/3 од 05.10.2023 година (Службен весник на РСМ бр.69/2024 од 25.03.2024 година). Останатите надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата се наменети за покривање на тековни трошоци околу испити на агентите и водењето на регистерот на агенти, пристап кон информациониот систем на Агенцијата, спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, потоа за промена на сопственичка структура или статутарни измени кои се

очекува ретко да се случуваат кај друштвата. Надоместоците се утврдени со Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови, (“Службен весник на РМ” број 36/2013, 51/2014, 54/2014 и “Службен весник на РСМ” број 3/2022).

Приходите во првото полугодие од 2025 година се прикажани во Табела 1.

Табела 1. Збирен приказ на приходи во првото полугодие од 2025 година споредбено со првото полугодие од 2024 година

Опис		во денари				
		01.01.2025 година			01.01.2024 година	
		30.06.2025 година			30.06.2024 година	
	Планирани приходи за 2025 година	Реализирано	% на реализација	Планирани приходи за 2024 година	Реализирано	% на реализација
Месечен надомест од придонеси (0,7%)	95.000.000	45.121.137	47%	89.000.000	44.026.344	49%
Административни надоместоци	4.000.000	1.360.000	34%	4.500.000	1.590.200	35%
Приходи од камати	4.000.000	198.012	5%	4.500.000	183.702	4%
Вкупно приходи	103.000.000	46.679.149	45%	98.000.000	45.800.246	47%

Од горенаведеното се констатира дека во првото полугодие од 2025 година од планираните приходи во Финансискиот план вкупно се реализирани **46.679.149 денари** или околу 45%.

Расходите во првото полугодие од 2025 година се прикажани во Табела 2.

Табела 2. Реализација на расходи во првото полугодие од 2025 година споредбено со првото полугодие од 2024 година

Опис		во денари				
		01.01.2025 година			01.01.2024 година	
		30.06.2025 година			30.06.2024 година	
	Планирани средства за 2025 година	Реализир ано	% на реа лиз аци ја	Планирани средства за 2022 година	Реализир ано	% на реал изац ија
Потрошени материјали	770.000	110.994	14%	810.000	179.103	22%
Потрошена енергија	2.000.000	563.144	28%	2.400.000	658.494	27%
Инвестиционо одржување на средствата	40.000	29.999	75%	30.000	29.999	100%
Други услуги	15.910.000	3.771.053	24%	15.372.000	4.079.647	27%
Превозни – транспортни услуги	100.000	4.065	4%	100.000	41.416	41%
Издатоци за реклама и репрезентација	1.500.000	492.779	33%	1.200.000	322.982	27%
Наемнини	1.680.000	327.216	19%	1.360.000	634.485	47%
Други материјални расходи	705.000	382.247	54%	735.000	163.332	22%

Провизија за платен промет	100.000	46.607	47%	100.000	37.125	37%
Премии за осигурување	140.000	3.690	3%	140.000	1.750	1%
Патни и дневни расходи	2.000.000	719.986	36%	1.900.000	608.376	32%
Членарини	1.170.000	520.146	44%	460.000	440.000	96%
Интелектуални и други услуги	4.580.000	790.032	17%	5.100.000	1.220.994	24%
Останати други расходи	570.000	130.345	23%	620.000	201.975	33%
Средства за градежни објекти	320.000	0	0%	3.150.000	25.771	1%
Средства за опрема	6.200.000	0	0%	18.400.000	272.580	1%
Други капитални средства	14.500.000	3.714.876	26%	1.100.000	192.600	18%
Вкалкулирани плати	46.000.000	16.700.970	36%	40.000.000	13.822.974	35%
Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор	4.000.000	1.884.997	47%	4.000.000	1.042.695	26%
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	500.000	258.629	52%	500.000	150.424	30%
ВКУПНО	102.785.000	30.451.775	30%	97.477.000	24.126.722	25%

Расходите во првото полугодие од 2025 година се реализираа на следниов начин :

- 1) **Потрошени материјали: 110.994 денари.** Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјал и ситен инвентар.
- 2) **Потрошена енергија: 563.144 денари.** Трошоците за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за направени издатоци за: електрична енергија, комунален отпад и парно греење.
- 3) **Инвестиционо одржување на средствата: 29.999 денари.** Трошоците се однесуваат за одржување на системот за пожар.
- 4) **Други услуги: 3.771.053 денари.** Во оваа категорија на трошоци влегуваат: одржување на софтвер за втор и трет столб на пензискиот систем во износ од **1.905.800 денари**, одржување на ИБМ хардверска опрема во износ од **398.840 денари**, услуги за секундарна локација во износ од **299.997 денари**, потоа одржување на софтвер за архива, одржување на софтвер за сметководство, организирање на настани за развој на капитално финансирано пензиско осигурување, поштенски услуги, телекомуникациски услуги (фиксна и мобилна телефонија), услуги за печатење, копирање и ковертирање на писма, надомест за паркинг простор, одржување и сервисирање на возила и поправки и одржување на деловниот објект на Агенцијата.
- 5) **Превозни – транспортни услуги: 4.065 денари.** Трошоците за Превозни – транспортни услуги се однесуваат за услуги за такси превоз за потребите на Агенцијата.
- 6) **Издатоци за реклама и репрезентација: 492.779 денари.** Во оваа категорија спаѓаат трошоците за рекламни материјали, како и услуги за репрезентација (бифе на МАПАС) и одбележување на настани со вработените.
- 7) **Наемнини (закупнини): 327.216 денари.** Трошоците за наемнини вклучуваат трошоци за изнајмување на канцелариска опрема (принтер-фотокопир), наем на службени возила и изнајмување на интернет линија.
- 8) **Други материјални расходи: 382.247 денари.** Во оваа категорија спаѓаат трошоците за списанија и стручна литература, патарини, материјални трошоци –благајна, трошоци за набавка на средства за хигиена, обезбедување на просториите на Агенцијата, трошоци за регистрација и технички преглед на возилата на Агенцијата, надоместок за размена на берзански податоци и услуги за дезинфекција и дератизација на објектот на Агенцијата.

- 9) **Провизија за платен промет: 46.607 денари.** Во оваа категорија се вклучени трошоците за платен промет за дневни налози за плаќање и провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство.
- 10) **Премии за осигурување: 3.690 денари.** Во оваа категорија се вклучени трошоците за осигурување на службените возила осигурување на имот, осигурување на вработените од незгоди и трошоци за патничко осигурување за службени патувања на вработените.
- 11) **Патни и дневни расходи: 719.986 денари.** Во оваа категорија спаѓаат службените патувања во земјата и странство.
- 12) **Членарини: 520.146 денари. денари.** Трошоците во оваа ставка се однесуваат на членарини на ИОПС, ОРМ, ИНФЕ-ОЕЦД и членарина за внатрешни ревизори.
- 13) **Интелектуални и други услуги: 790.032 денари.** Во оваа категорија се реализирани трошоците поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата, услуги за лекторирање, надворешна ревизија, семинари, преведувачки услуги, ресертификација ИСО и ИСМС, договорни услуги, како и обуки и конференции за стручно усовршување.
- 14) **Останати други расходи: 130.345 денари.** Во оваа категорија спаѓаат трошоци за огласи за јавни набавки, останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции и останати трошоци за непредвидени работи.
- 15) **Средства за градежни објекти: 0 денари.** Во првото полугодие на 2025 година немаше трошоци во однос на оваа ставка.
- 16) **Средства за опрема: 0 денари.** Во првото полугодие на 2025 година немаше трошоци во однос на оваа ставка.
- 17) **Други капитални средства: 3.714.876 денари.** Во оваа категорија спаѓаат трошоци за антивирусна заштита, канцелариски мебел, одржување на софтверот за испит на агенти и компјутерски софтвер.
- 18) **Вкалкулирани плати и надоместоци: 16.700.970 денари.** Во оваа категорија се евидентирани трошоците за плати и придонеси од плати за вработените во Агенцијата.
- 19) **Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор: 1.884.997 денари.** Под оваа категорија се евидентирани трошоците за исплата на надоместоци согласно колективен договор и регрес за годишен одмор за вработените во Агенцијата.

20) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот: 258.629 денари.

Во оваа категорија влегуваат исплатите за персонален данок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата и исплатите за данок на доход од другите надоместоци согласно Колективниот договор на Агенцијата.

Од горенаведеното се констатира дека во првото полугодие од 2025 година од планираните расходи во Финансискиот план вкупно се реализирани 30.451.775 денари или 30%.

Табела 3. Расходи кои се покриваат од резервен фонд во 2025 година

РАСХОДИ КОИ СЕ ПОКРИЈА ОД РЕЗЕРВЕН ФОНД ВО 2025 ГОДИНА			
	Планирани во 2025 година	реализирано до 30.06.2025	% на реализација
Нов софтвер	9,500,000	4,512,674	48
Софтверски лиценси	2,400,000	2,388,750	100
Одржување на систем за известување на членовите	300,000	200,000	67
ВКУПНО	12,200,000	7,101,424	58

Од горенаведеното се констатира дека во првото полугодие од 2025 година од планираните расходи кои се покриваат од резервен фонд се реализирани 7.101.424 денари или 58%.

Подготвил: Илир Адеми

